



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 22 мај 1992
Скопје

Број 32

Год. XLVIII

Аконтацијата за 1992 година изне-
сува 12.000 денари. Овој број чини 300
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

606.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕРЗИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО – ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗ- ВОДИ

Се прогласува Законот за берзи на земјоделско-
–прехранбени производи,
што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 13 мај 1992 година.

Број 08-2121/1
13 мај 1992 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Авдов, с.р.

ЗАКОН

ЗА БЕРЗИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат условите, начинот и
постапката за основање на берзи на земјоделско-пре-
хранбени производи во Република Македонија (во ната-
мошниот текст: берза).

Член 2

Берзата може да се основа заради:

- трајно, редовно и организирано поврзување и
концентрација на понудата и побарувачката на земјо-
делско-прехранбени производи;
- ефикасно вршење на трговските трансакции со
земјоделско-прехранбени производи;
- унифицирање на правилата на однесување во
берзанскиот промет;
- уредување на единствен систем на стандардиза-
ција на земјоделско-прехранбените производи и
- формирање на пазарна цена и стабилизација на
пазарот на земјоделско-прехранбените производи.

Член 3

Берзата претставува институционализирано и тех-
нички оформено место каде што доброволно, во опре-
делено време, се состануваат непосредно или преку
берзански агенти, купувачите и продавачите на земјо-

делско-прехранбени производи кои според посебни
берзански узанси, склучуваат берзански работи за кои
берзата е регистрирана.

Член 4

Берза можат да основаат правни и физички лица.
Берзата се основа како јавно претпријатие.

Во правниот промет берзата истапува од свое име
и за своја сметка, како и од името и за сметка на своите
членови.

Член 5

Членови на берзата можат да бидат индивидуал-
ните земјоделски производители, земјоделските за-
други и други домашни и странски правни и физички
лица кои вршат дејност на производство, преработка и
промет на земјоделско-прехранбени производи, како и
други субјекти кои овие производи ги користат во пого-
леми количества.

Членовите на берзата можат да бидат постојани
или повремени, под услови утврдени со статутот на
берзата.

Член 6

Дејноста на берзата е:

- поврзување на членовите на берзата на берзан-
ските состаноци, заради склучување на берзански ра-
боти;
- обезбедување контрола берзанските работи да се
склучуваат во согласност со берзанските узанси;
- дневно и неделно објавување на цените на произ-
водите што се предмет на берзанските работи, како и
на податоците за нивното количество, роковите на
испорака и нивниот квалитет и асортиман;
- испитување на пазарот (маркетинг), давање ин-
формации за состојбата на понудата и побарувачката
на производите и анализирање на движењето на постиг-
натите цени на берзата во определен период;
- комерцијални услуги на остварување на функци-
јата на прометот на производи и услуги;
- услугите на пазарите на големо и
- вршење на други работи вообичаени за продукт-
ните берзи.

Член 7

Под берзански работи во смисла на овој закон се
подразбира склучување на договорите за продажба
меѓу членовите на берзата, согласно со берзанските
узанси.

Берзанските работи можат да бидат внатрешни и
надворешни.

Внатрешни берзански работи се договорите што се
склучуваат на берзанските состаноци, а надворешни
берзански работи се договорите што се склучуваат над-
вор од берзата.

Берзанските работи од ставовите 2 и 3 на овој член
се склучуваат во согласност со берзанските узанси и
правилата за работа на берзата.

Член 8

Берзански узанси во смисла на овој закон претставуваат збир на правила и обичаи на однесување на членовите на берзата, систематизирани и кодифицирани од органот на управувањето на берзата.

Со берзанските узанси се определува начинот на склучување на берзанските работи (општи узанси) и начинот на утврдување на стандардите за видот и квалитетот на производите што се предмет на берзанското работење (посебни узанси).

При утврдувањето на стандардите од став 2 на овој член, се користат меѓународните стандарди.

Член 9

Берзата може да ги врши регистрираните дејности ако во рок од 60 дена од денот на уписот во судскиот регистар ги донесе берзанските узанси.

Член 10

Берзата врши услуги во прометот со земјоделско-прехранбените производи само за своите членови, ако за одделни услуги со статутот на берзата не е определено поинаку.

Членовите на берзата на услугите од став 1 на овој член плаќаат надоместок на начин утврден со статутот на берзата.

Член 11

За определени производи со специфични својства кои не можат да се продаваат според пропишаните стандарди, берзата може да организира продажба и по пат на јавно наддавање на посебно организирани и уредени места според пазарен ред што го утврдува (аукциска продажба).

Организацијата на продажбата на аукциски начини, се уредува со статутот на берзата.

Член 12

Членовите на берзата можат берзанските работи да ги склучуваат непосредно или преку берзански агенти.

Берзанските агенти можат да застапуваат само една договорна страна.

Членовите, односно берзанските агенти се должни берзанските работи да ги склучуваат согласно со законите и другите прописи, берзанските узанси и со начелото на чесност и совесност.

Берзанските агенти не можат да спекулираат за своја сметка.

Членовите, односно берзанските агенти се должни за секоја берзанска работа да издаваат и потпишуваат заклучница, како и да водат берзански дневник, под контрола на надлежниот орган на берзата.

Берзанските агенти можат да бидат службеници на берзата или повремено ангажирани лица.

Берзанските агенти кои повремено се ангажираат, добиваат провизија за секоја извршена работа.

Член 13

Членовите на берзата можат да ги овластат берзанските агенти да ги вршат следниве берзански работи:

- склучување договори за продажба на производите на определено или неопределено време од името и за сметка на определен член на берзата (застапнички услуги);

- повремено склучување договори за продажба на производи од името и за сметка на определен член на берзата (агенциски услуги) и

- континуирано поврзување на членот на берзата со трети лица (посреднички услуги).

Член 14

Берзанските работи со оглед на рокот во кој треба да бидат извршени можат да бидат промптни и термински.

Под промптни берзански работи се смета склучување на договори кои ги обврзуваат договорачите своите обврски да ги извршат на денот на склучувањето на договорот или набрзо по тој ден.

Под термински берзански работи се смета склучување на договори чие извршување е врзано за определен рок.

Не е дозволено склучување на термински берзански работи кои ја обврзуваат едната договорна страна да и исплати на другата договорна страна разлика меѓу цената во моментот на склучувањето на договорот и цената во моментот на рокот на извршување на договорот (диференцијски работи).

Член 15

На берзата, зависно од обемот на понудата и побарувачката на производите што се предмет на берзанско работење се формира нивна берзанска цена.

Член 16

- Со статутот на берзата се уредува особено:
- дејност на берзата;
- внатрешна организација и работењето на берзата;
- составот, начинот, изборот, отповикувањето и надлежноста на органите на берзата;
- условите за зачленување во берзата;
- правата и должностите на членовите на берзата;
- начинот на вршењето на надзорот над склучувањето на берзанските работи;
- овластувањата на берзанските агенти;
- начинот на решавањето на спорите во врска со берзанското работење и
- други прашања значајни за работењето на берзата.

Член 17

Со правилата за работа на берзата се определуваат берзанските производи, нивното најмало количество, начинот и условите за вршење на работите на берзата, начинот на утврдување и пресметување на надоместокот (провизијата), начинот на водењето на евиденцијата за склучените берзански работи, начинот на формирање и објавување на берзанските цени и други прашања од работата на берзата.

Член 18

Спорите што произлегуваат од склучените берзански работи меѓу членовите на берзата, ги решава берзанската арбитража.

Одлуките на берзанската арбитража имаат сила на извршен наслон.

Организацијата и работењето на берзанската арбитража ги утврдува управниот одбор на берзата.

Член 19

Владата на Република Македонија дава согласност на статутот, финансискиот план и годишната пресметка на берзата.

Член 20

Надзор над примената на овој закон врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 21

Со парична казна од 800.000 до 2.000.000 денари ќе се казни за стопански престап берзата ако:

- 1) во правниот промет не истапува согласно со член 4 став 3 на овој закон;
 - 2) во берзата зачленува лица спротивно на член 5 на овој закон;
 - 3) дневно и неделно не ја објавува берзанската цена (член 6 став 1 алинеја 3);
 - 4) врши берзански услуги спротивно на член 10 став 1 на овој закон;
 - 5) берзанските агенти ги вршат берзанските работи спротивно на член 12 ставови 2,3,4 и 5 на овој закон и
 - 6) склучува диференцијски работи (член 14 став 4).
- За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице на берзата со парична казна од 50.000 до 100.000 денари.

Член 22

За сторените стопански престапи од член 21 став 1 точки 1 и 2 на овој закон, покрај паричната казна, на берзата и одговорното лице може да им се изрече и запититна мерка забрана на вршење на дејноста за време од три до пет години.

Член 23

Со парична казна од 50.000 до 150.000 денари ќе се казни за прекршок берзанскиот агент ако:

- 1) застапува повеќе договорни страни (член 12 став 2);
- 2) склучува договори спротивно на член 12 став 3 на овој закон и
- 3) при работењето спекулира за своја сметка (член 12 став 4).

За дејствијата од став 1 на овој член на берзанскиот агент му се изрекува и запититна мерка – забрана за вршење на берзански работи за време од три месеци до една година.

Член 24

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

607.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 1 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), а во врска со член 1 и 2 од Законот за помилување („Службен весник на СРМ“ бр. 15/77), Претседателот на Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Потполно се ослободуваат од натамошно издржување на изречената казна затвор осудените лица:

1. Бајрамски Гафур Јусуф од с. Стрелци,
2. Халили Азис Рафи од Тетово.

II

Извршувањето на изречената казна затвор им се услови за 1 година на осудените лица:

1. Јанари Шемшија Саадет од с. Трубарско, во траење од 2 месеци и 7 дена,
2. Јованов Сандо Јован од с. Добрејци, во траење од 3 месеци,
3. Јуруковски Ѓорѓи Благој од Битола, во траење од 3 месеци,
4. Попванчев Михајло Панајот од Скопје, во траење од 6 месеци.

III

Извршувањето на изречената казна затвор му се услови за 2 години на осуденото лице:

1. Димитровски Ѓоше Милан од Делчево, во траење од 4 месеци.

IV

Делумно се ослободи од натамошно издржување на изречената казна затвор осуденото лице:

1. Трајановски Трајан Панче од Пробиштип, во траење од 6 месеци.

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-701
20 мај 1992 година
С к о п ј е

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

608.

Врз основа на член 4 од Законот за берзите на земјоделско-прехранбени производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/92), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 13 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ „АГРО – БЕРЗА“

Член 1

Собранието на Република Македонија, заради организирано поврзување на понудата и побарувачката на земјоделско-прехранбените производи на територијата на Република Македонија, основа Јавно претпријатие за берзанско работење „Агро-Берза“ (во натамошниот текст: Берза).

Член 2

Берзата работи под фирма: „Јавно претпријатие за берзанско работење „Агро – Берза“, со П.О. – Скопје.

Скратената ознака на фирмата гласи: ЈП „Агро – Берза“ П.О. – Скопје.

Седиштето на Берзата е во Скопје.

Член 3

Берзата ќе ги врши следниве дејности:

- 1) ги поврзува постојаните и повремените членови на берзата преку организирање на берзански составници, заради склучување договори за продажба на производи (внатрешни берзански работи);
- 2) организира продажба на производи надвор од Берзата (надворешни берзански работи);
- 3) донесува берзански узанси;
- 4) за нетипизирани и неунифицирани производи организира продажба по пат на јавно наддавање на посебно уредени места според пазарен ред што таа го утврдува (продажба на аукциски начин);
- 5) врши испитување на пазарот (маркетинг), дава информации за состојбата на понудата и побарувачката на производите и го анализира движењето на постигнатите цени на берзата во определен период (110302);
- 6) ги објавува дневно и неделно цените на производите што биле предмет на берзанската продажба, како и податоците за нивното количество, роковите и испораката и за нивниот квалитет и асортиман;
- 7) врши контрола на квалитетот и квантитетот на производите согласно со берзанските узанси (110901);
- 8) врши складирање на производите (110301);

9) организира и координира превоз, отпремување и допремување на производи (060502);

10) организира домашни и меѓународни саеми и изложби на производи (110902);

11) комерцијални услуги на остварување на функцијата на прометот на производи и услуги (110303);

12) услуги на пазарите на големо (110304);

13) неспомнати услуги во областа на прометот (110309);

14) истражувачко развојни услуги во стопанските дејности (110611);

15) економски, организациски и технолошки услуги (110620) и

16) врши и други работи вообичаени за продуктивните берзи, определени со статутот на берзата.

За промена на дејноста на Берзата согласност дава Собранието на Република Македонија.

Член 4

Во правниот промет со трети лица Берзата истапува од свое име и за своја сметка, а за обврските преземени во тој промет одговара со својот имот (П.О.).

Во правниот промет со трети лица Берзата истапува и од името и за сметка на членовите на Берзата, а за обврските преземени во тој промет одговараат членовите на Берзата во висина на основачкиот влог, доколку со статутот не е поинаку уредено.

Член 5

Органи на Берзата се: Собранието, Управниот одбор и директорот.

Член 6

Собранието на Берзата брои пет члена, од кои три члена именува Владата, а двајца члена постојаните членови на Берзата.

Член 7

Управниот одбор на Берзата се состои од три члена.

Претседател на Управниот одбор на Берзата се избира од редот на неговите членови.

Претседателот на членовите на Управниот одбор функцијата ја вршат професионално.

Член 8

Директорот на Берзата го именува и разрешува Владата на Република Македонија, а по својата функција е член на Управниот одбор.

Член 9

Надлежностите, организацијата и работата на органите на Берзата се уредуваат со статутот на Берзата.

Член 10

Средствата за основање и за почетокот со работа на Берзата се обезбедуваат во Буџетот на Република Македонија во износ од 124.000.000 денари.

Средствата од став 1 на овој член се во државна сопственост.

Член 11

Берзата може, по основ на вложување на средства од домашни и странски лица, да се трансформира во една од формите на претпријатијата во меновита сопственост, да изврши статусни промени, како и да се поврзе со капиталот во сложени форми на организирање, согласно со закон.

На промените од став 1 на овој член согласност дава Собранието на Република Македонија.

Член 12

Донесувањето на статутот и правилата за работа на Берзата, именувањето, односно изборот на членовите на Собранието и Управниот одбор, како и именувањето на директор на Берзата, ќе се изврши во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Вршител на должноста директор именува Владата на Република Македонија.

Вршителот на должноста директор ќе ги врши подготовките за запишување на Берзата во судскиот регистар, конституирање на Собранието на Берзата и други активности потребни за почеток со работата на Берзата.

Член 13

Работите околу основањето и почетокот со работа на Берзата ќе ги координира Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 14

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2122/1
13 мај 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

609.

Врз основа на член 66 став 2 и член 71 од Законот за здравствена заштита („Службен весник“ на Република Македонија“ број 38/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 15 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ И ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за стапките и основниците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување во Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 59/91), во членот 8 се додава нов став 2 кој гласи:

„Ако осигуреникот земјоделец со придонесот од катастарскиот приход не обезбедува придонес за здравствено осигурување најмалку во висина на придонесот што осигуреникот – работникот го обезбедува од висината на најниската цена на работната сила утврдена со колективен договор, плаќа и придонес за здравствено осигурување по член на семејство во висина од 2,8% од бруто износот на најниската цена на трудот, но вкупно не повеќе од 8,6% од бруто износот на најниската цена на трудот, за сите членови на семејството“.

Член 2

По членот 8 се додава нов член 8-а кој гласи:

„Член 8-а

За осигурениците кои навреме не се пријавиле за здравствено осигурување или навреме не го платиле придонесот, како основница за пресметување и плаќање на придонесот се зема личниот доход, односно основницата на осигурување на денот на плаќањето на придонесот“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2106/1
15 мај 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

610.

Врз основа на член 2 и 3 од Законот за поттикнување на развојот на земјоделството („Службен весник на Република Македонија“ број 24/92), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7. V. 1992 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ПРЕМИЈАТА ЗА МЛЕКО ВО 1992 ГОДИНА

1. За произведено и предадено млеко во млекарница, произведено и преработено млеко од страна на претпријатијата и другите правни лица од подрачјето на Република Македонија во текот на 1992 година, се исплатува премија во висина од 20% од откупната цена на еден литар, базирано на откупната цена на кравјо млеко.

2. Премијата од точка 1 се исплатува за кравјо, овчо и козјо млеко кое одговара на условите пропишани во член 11, 12 и 13 од Правилникот за квалитетот на млското, производите од млеко, сирилата и чистите култури.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1.I.1992 година.

Број 23-1405/1
7 мај 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

611.

Врз основа на член 2 и 3 од Законот за поттикнување на развојот на земјоделството („Службен весник на Република Македонија“ број 24/92), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7. V. 1992 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕМИЈА НА ШЕЌЕРНА РЕПА ОД РОДОТ ВО 1992 ГОДИНА

1. За откупените количини на шеќерна репа од родот во 1992 година произведена во Република Македонија се исплатува премија во висина од 15% од откупната цена на истата.

2. Премијата од точка 1 на оваа одлука се исплатува под услов, шеќерната репа да е откупена по зголемена откупна цена за износот на премијата.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-1484/1
7 мај 1992 година
Скопје

Претседател на Владата
д-р Никола Кљусев, с.р.

612.

Врз основа на член 2 и 3 од Законот за поттикнување на развојот на земјоделството („Службен весник на Република Македонија“ број 24/92), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7. V. 1992 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕМИЈА НА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ ВО 1992 ГОДИНА

1. За откупените количини на пченица од родот во 1992 година произведени во Република Македонија се исплатува премија во висина од 20% од откупната цена на истата.

2. Премијата од точка 1 на оваа одлука се исплатува под услов пченицата да е откупена по зголемена откупна цена за износот на премијата.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-1482/1
7 мај 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

613.

Врз основа на член 2 и 3 од Законот за поттикнување на развојот на земјоделството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/92), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7. V. 1992 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕМИЈА НА СОНЧОГЛЕД И МАСЛОДАЈНА РЕПА ОД РОДОТ ВО 1992 ГОДИНА

1. За откупените количини на сончоглед и маслодајна репа (во натамошниот текст: маслодајни растенија) од родот во 1992 година произведени во Република Македонија се исплатува премија во висина од 15% од откупната цена на истите.

2. Премијата од точка 1 на оваа одлука се исплатува под услов маслодајните растенија да се откупени по зголемена откупна цена за износот на премијата.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-1483/1
7 мај 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

614.

Врз основа на член 134 од Законот за одбрана („Службен весник на РМ“ бр. 8/92) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/91), Владата на Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ГРАДБА, ОТКУП И РАСПРЕДЕЛБА НА СТАНОВИ

Член 1

Владата на Република Македонија ги презема правата и обврските настаните помеѓу ВТД на Командата на третата воена област и градежните претпријатија „Бетон“, „Пелагонија“ и „Гранит“ за изградба на 189 станови во населба Аеродром во Скопје, од кои 157 во „Блок III“ и 32 стана во „Блок IV“.

Владата на Република Македонија ја продолжува постапката за откуп на 36 стана во населбата „Областа“ во Битола и 6 стана на ул. „Велко Влаховиќ“ во Дебар.

Член 2

Становите кои се во тек на изградба од член 1, став 1 на оваа одлука се распределуваат на:

- Владата на Република Македонија – 40 стана
- Министерството за одбрана – 64 стана
- Министерството за внатрешни работи (Објект „Б-3“ што го гради ГП „Бетон“ – 85 стана

Становите кои се за откуп од член 1 став 2 на оваа одлука се распределуваат во:

- | | |
|---|----------|
| Битола | |
| – на Министерството за одбрана | 26 стана |
| – на Министерството за внатрешни работи | 10 стана |
| Дебар | |
| – на Министерството за одбрана | 4 стана |
| – на Министерството за внатрешни работи | 2 стана |

Член 3

Инвестициите за понатамошна изградба и откуп на станите ќе се обезбедат од средствата наменети за станбена изградба на Владата на Република Македонија, Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана.

Член 4

Владата на Република Македонија, Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи ќе склучат договори за продолжување за изградбата на станите со ГП „Бетон“, „Пелагонија“ и „Гранит“, согласно извршената распределба во член 2 од Одлуката.

Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи ќе склучат договор со продавачот на станови во Битола и Дебар.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1182/1

28 април 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

615.

Врз основа на член 10 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7. 5. 1992 година, донесе

ДЕЛОВНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/91 и 27/91), членот 4 се менува и гласи:

„Одредбите на овој деловник, соодветно се применуваат и при работата на Владата во случај на постоење на воена или вонредна состојба, ако со овој деловник или со друг општ акт не е поинаку определено“.

Член 2

Членот 5 се менува и гласи:

- „Претседателот на Владата:
- свикува седници на Владата и на нив претседава;
 - ги потпишува прописите и другите акти што ги донесува Владата и се грижи за нивно спроведување;
 - обезбедува колективна работа и го насочува дејствувањето на Владата во целина и на нејзините членови;
 - остварува соработка на Владата со другите органи на Републиката по прашања од заседнички интерес;

– презема мерки за спроведување на заклучоците на Владата;

– се грижи за извршување на Програмата и плановите за работа на Владата;

– одлучува за одржување на состаноци, советувања во врска со разгледување на прашања во надлежност на Владата;

– го известува Претседателот на Републиката и претседателот на Собранието на Република Македонија за прашањата од остварувањето на политиката за извршувањето на законите и другите прописи на Собранието;

– врши и други работи во согласност со Уставот, Законот и со овој деловник“.

Член 3

По член 8, се додава нов член 8-а кој гласи:

„Членот на Владата, кој од оправдани причини е спречен да присуствува на седница на Владата, е должен преку секретарот на Владата за тоа благовремено да го известат претседателот на Владата.“

Министерот, кој од оправдани причини подолго време е спречен да присуствува на седници на Владата, е должен да побара одобрение за отсуство од седниците. По тоа барање Владата одлучува без расправа“.

Член 4

Во член 9, став 1 по зборовите „во согласност со“ се додаваат зборовите: „овластувањата, насоките и ставовите“.

Член 5

По член 11 се додава нов член 11-а кој гласи:

„Членот на Владата, во согласност со Законот е должен да ја чува државната, службената, воената и деловната тајна (тајна).“

Како тајна се сметаат податоците што членот на Владата ќе ги дознае на седницата на Владата или на седницата на неговото работно тело во врска со прашањата за кои на седницата се расправа.

За тајна се сметаат и сите материјали што им се упатуваат на Владата и на работните тела, а кои како такви се означени од подготвувачот или предлагачот на материјалот“.

Член 6

Членот 12 се менува и гласи:

„Претседателот, потпретседателите и членовите на Владата уживаат имунитет од денот на изборот до денот на разрешувањето од должноста член на Владата.“

За нивниот имунитет одлучува Владата“.

Член 7

По член 15 се додаваат три нови членови 15-а, 15-б и 15-в кои гласат:

„Член 15-а

Владата именува секретар.

Секретарот на Владата му помага на претседателот на Владата во подготовките и организирањето на седниците на Владата, учествува во работата на седниците на Владата без право на одлучување и врши други работи утврдени со овој деловник или што ќе му ги довери Владата или претседателот“.

„Член 15-б

Секретарот има заменик што го именува Владата.

Заменикот на секретарот на Владата му помага во вршењето на работите на секретарот на Владата и го заменува во случај на негова отсуственост или спреченост“.

„Член 15-в

За својата работа и за работите на Стручната служба на Владата, секретарот и заменикот ѝ одговараат на Владата“.

Член 8

Во член 17, по став 2 се додава нов став 3 кој гласи:
„Секретарот на Владата може да биде избран како член во работните тела на Владата“, а став 3 кој станува став 4 се менува и гласи:

„Секретарот донесува стручни упатства и други акти со кои ги уредува начинот на работата на стручната служба на Владата и одлучува во согласност со закон, за правата, должностите и одговорностите на работниците во вршењето на службата“.

Член 9

Членот 21 се менува и гласи:

„Заради обезбедување организирано учество на заинтересираните органи, организации и поединци во претходното разгледување на одделни прашања од нејзина надлежност, Владата образува стручни совети како постојани консултативни тела и тоа:

- правен совет; и
- економски совет.

Стручните совети од став 1 на овој член на барање на Владата, органите на управата или по сопствена иницијатива, разгледуваат определени, правни, економски и други прашања од надлежност на Владата односно од надлежност на органите на управата и даваат стручно мислење“.

Член 10

По членот 21, се додаваат три нови членови 21-а, 21-б и 21-в кои гласат:

„Член 21-а

Правниот совет особено: разгледува прашања во врска со остварувањето на начелото на владеењето на правото како темелна вредност на уставниот поредок; разгледува прашања од изградувањето на правниот систем и републичкото законодавство; правната заштита на сопственоста; управувањето и учеството во одлучувањето врз основа на сопственоста и на трудот и слично“.

„Член 21-б

Економскиот совет особено: разгледува прашања од остварувањето на начелото на слободата на пазарот и претприемништвото; разгледува прашања од обезбедувањето на еднаквата правна положба на сите субјекти на пазарот; порамномерниот просторен и регионален развој на Републиката и побрзиот развој на стопански-недоволно развиените подрачја; учеството на Републиката во меѓународната поделба на трудот и слично“.

„Член 21-в

Стручните совети од член 21-а и 21-б од овој деловник имаат претседавач – координатор и шест членови.

Членовите на правниот и економскиот совет се избираат од редот на научните и стручните работници“.

Член 11

Членот 23 се менува и гласи:

„Владата ги има следните комисии:

1. Комисија за прашања од областа на одбраната, безбедноста и меѓународните односи.
2. Комисија за прашања на стопанскиот систем, планирањето и општествено-економскиот развој.
3. Комисија за прашања на тековната – економска и социјална политика.
4. Комисија за политичкиот систем.
5. Комисија за прашања од областа од општествените дејности (јавни служби).
6. Комисија за кадровски и административни прашања“.

Член 12

Членот 24 се менува и гласи:

„Комисијата за прашања од областа на одбраната, безбедноста и меѓународните односи, разгледува прашања во врска со спроведувањето на политиката за извршување на законите, другите прописи и општи акти на Собранието и на Владата од областа на одбраната, безбедноста и меѓународните односи и ѝ предлага на Владата соодветни мерки што обезбедуваат поставување на органите на управата и другите организации по прашањата од овие области; ги разгледува прашањата во врска со организирањето и спроведувањето на подготовките од областа на одбраната на Владата, министерствата, другите органи на управата и управните организации“.

Член 13

Членот 25 се менува и гласи:

„Комисијата за прашања на стопанскиот систем, планирањето и општествено-економскиот развој ги разгледува прашањата што се однесуваат на развојната политика и мерките за нејзина реализација; поттикнувањето на економскиот напредок и за порамномерниот просторен и регионален развој, како и за побрз развој на стопанско-недоволно развиените подрачја; научниот и технолошкиот развој; утврдување на материјалните, енергетските и другите биланси; уредувањето на системските прашања во областа на стопанскиот систем, финансите, даночната политика, економските односи со странство, урбанизмот, банкарството, кредитно-монетарната, девизната и царинската политика, кредитните односи со странство, пазарот и цените, јавната потрошувачка, техничката култура и слично, и ѝ дава мислења и предлози на Владата за решавање на прашањата од нејзината надлежност“.

Член 14

Членот 26 се менува и гласи:

„Комисијата за прашања на тековната – економска и социјална политика, преку анализи, осврти и информации ги разгледува прашањата во врска со остварувањето на политиката за извршување на законите и другите прописи на Собранието и на Владата; ја следи материјалната положба на стопанството; јавната потрошувачка преку донесување и извршување на Републичкиот буџет, програмите за финансирање на одделни дејности и намени од интерес на Републиката, јавните служби од материјалното производство, вработеноста и вработувањето, станбено-комуналните работи, заштитата и унапредувањето на човековата околина, животниот стандард, туризмот, имотнoprавните односи и ѝ дава мислења и предлози на Владата за решавање на прашањата од нејзината надлежност“.

Член 15

Членот 27 се менува и гласи:

„Комисијата за политички систем ги разгледува прашањата на функционирањето на парламентарната демократија и владеењето на правото; изградувањето на правниот систем и републичкото законодавство; разгледува прашања од областа на внатрешните работи, одбраната, правосудството и правосудниот систем; прашања од информативниот систем; организацијата, функционирањето на државните органи, како и други прашања од овие области и ѝ дава мислења и предлози на Владата за решавање на прашањата од нејзина надлежност“.

Член 16

Членот 28 се менува и гласи:

„Комисијата за прашања од областа на општествените дејности (јавни служби), ги разгледува прашањата

во врска со образованието, науката, уметноста, културата, спортот, здравствената заштита, социјалната сигурност и социјалното осигурување, посебната заштита на децата, здравственото, пензиското и инвалидското осигурување, социјалната заштита на борците, воените инвалиди и цивилните жртви од војната, организацијата и условите за работа во овие области и стручното усовршување на работниците во мир, како и други прашања од интерес за развојот на овие области и ѝ дава мислења и предлози на Владата за решавање на прашањата од нејзина надлежност“.

Член 17

Во членот 29, по зборовите: „управна постапка“, се додаваат зборовите: „именува директори, односно дава согласност за нивното именување во основните училишта“.

Член 18

Во член 30, став 1, точка 1, зборовите: „општонародната“ се бришат, а во точка 5, називот на Комисијата се менува и гласи: „Комисија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал“.

Член 19

Во член 33 по зборовите: „правосудните органи“, се додаваат зборовите: „освистување на правата и обврските што произлегуваат од користењето на стан“.

Член 20

Во членот 35 во ред 1, називот на Комисијата се заменува со нов назив кој гласи: „Комисија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал“.

Член 21

Во членот 36 по ставот 1 се додаваат два нови става кои гласат:

„Претседателот и членовите на работното тело се избираат за период за којшто е избрана Владата.

Претседателот и членовите на работното тело можат да бидат разрешени и пред истекот на времето за кое се избрани“.

Ставот 2 кој станува став 4 се менува и гласи:

„Претседателите на работните тела се именуваат од редот на членовите на Владата, а членовите на работните тела се именуваат од редот на членовите на Владата и други функционери, а во работата на работните тела учествуваат и претставници на одделни органи, организации, јавни, културни и научни работници, без право на изјаснување, а кои претставници ги утврдува претседателот на работното тело“.

Член 22

По член 36 се додава нов член 36-а кој гласи:

„Работното тело, на првата седница, од редот на своите членови определува заменик на претседателот кој го заменува претседателот во случај на негова спреченост или отсутност“.

Член 23

Во членот 37, по став 1 се додава нов став кој гласи:

„Седниците на работните тела на Владата се јавни“.

Ставовите 4 и 5 стануваат 5 и 6.

Член 24

По членот 37 се додава нов член 37-а кој гласи:

„Работните тела соработуваат меѓусебно.

Работните тела можат да одржуваат заеднички седници заради разгледување на прашања од заеднички интерес или заради усогласување на ставови.

Заедничките седници на две или на повеќе работни тела ги свикнуваат договорно претседателите на тие тела“.

Член 25

По член 38 се додава нов член 38-а кој гласи:

„Материјалите за седниците на работните тела, во кои учествуваат и претставници од член 36 од овој деловник, се доставуваат според прегледот (списокот) на претставниците, утврдени од претседателот на работното тело“.

Член 26

По член 39, се додава нов член 39-а кој гласи:

„Дневниот ред на седницата на работното тело се утврдува на почетокот на седницата. Во дневниот ред се внесуваат и сите прашања што ги предложил претседателот на Владата.

Иницијатива за внесување на одделни прашања во предлогот на дневниот ред на седницата на работното тело можат да дадат и другите работни тела на Владата, Владата, републичките органи на управата и организациите, институциите, претпријатијата и општините“.

Член 27

По член 41, се додава нов член 41-а кој гласи:

„Работното тело може да одржува седници и да разгледува прашања од својот делокруг ако на седницата присуствува мнозинство од вкупниот број членови на телото.

Работното тело одлучува со мнозинство гласови од присутните членови, а може да одлучува и со посебно мнозинство“.

Член 28

По член 42, се додаваат два нови члена 42-а и 42-б кои гласат:

„Член 42-а

По исклучок работното тело може да одлучи да одржи седница на која можат да присуствуваат само членови на тоа тело.

Претседателот на работното тело го известува претседателот на Владата за членот на тоа тело кој повеќе од пет пати едно по друго неоправдано отсуствувал од седниците на телото. Телото може да предложи Владата да го разреши тој член и на негово место да избере друг член“.

„Член 42-б

За проучување на одделни прашања од својот делокруг и за составување на извештај од тие прашања, работните тела можат да формираат работни групи. Членовите на овие работни групи се определуваат од редот на членовите на работното тело, од редот на научните, стручните и јавните работници и претставници на органите на управата и управните организации“.

Член 29

Во член 44, став 1 во точка 1 зборовите „народната“ се брише, а по точката 5, се додаваат 4 нови точки кои гласат:

„1. Комисија за решавање на управни работи во втор степен за доделување на градежно земјиште.

2. Комисија за решавање на управни работи во втор степен од областа на имотно-правните работи.

3. Комисија за решавање на управни работи во втор степен од областа на девизните, надворешно-трговските и царинските прекршоци и

4. Комисија за решавање на управни работи во втор степен од областа на приредување игри на среќа и забавни игри на автомати“.

Член 30

Во членот 45 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Претседателот на Комисијата се именува од редот на членовите на Владата или од раководните работници на стручната служба на Владата“.

Член 31

Во членот 48, ставот 2 се менува и гласи:

„Предлозите на прописите и на другите општи акти што ги донесува, односно утврдува Владата, предлагачите ги поднесуваат до Владата во облик во кој се донесуваат. Предлогот на актот да ги содржи: причините поради кои се предлага донесување на прописот, основните начела врз кои треба да се засноваат основните односи што се уредуваат со Законот, начинот на кој се предлага нивното уредување, како и образложение во кое треба да се утврди уставниот односно законскиот основ за неговото донесување, средствата потребни за неговото спроведување и изворите од кои ќе бидат обезбедени, како и други околности од значење за прашањата што се предлагаат да се уредат со прописот“.

Член 32

Во членот 49, ставот 1 по зборовите „актуелни прашања“, се додаваат зборовите „што се резултат на остварувањето на законите и другите прописи на Собранието“.

Член 33

Во членот 50, став 1, алинеја 2 се менува и гласи:

„Материјали кои обработуваат прашања од областа на казнената политика – до Министерството за правосудство и управа“.

Алинејата 5 да изостане.

Член 34

Во членот 63, став 3, зборот „дава“ се заменува со зборовите „може да даде“.

Член 35

Во членот 64, став 2, зборовите „во подробности“ се заменуваат со зборовите „по нивната содржина“.

Член 36

Во член 65, став 2, на крајот се додаваат зборовите: „без право да одлучува“.

Член 37

Во член 67, ставот 1 се менува и гласи:

„Заклучоците на Владата ги извршуваат министерствата, другите органи на управата и управните организации“.

Член 38

Членот 68 се менува и гласи:

„Одлуките, односно заклучоците на Владата ги формулира претседателот на Владата“.

Член 39

Поглавјето „постапка за поднесување оставка и за поставување прашања на доверба“ и членовите 71, 72, 73, 74 се бришат.

Член 40

Во член 82, став 4, на крајот зборовите „со мнозинство гласови на сите членови на Владата“, се бришат.

Член 41

Членот 83 се менува и гласи:

„Владата го известува Собранието за сите прашања од нејзина надлежност“.

Владата дава појаснувања на поставените прашања на пратениците на Собранието и на искажаните мислења во расправата по материјалите и актите што се разгледуваат на седниците на Собранието и на работните тела“.

Член 42

По член 83 се додава нов член 83-а, кој гласи:

„Владата на барање на Собранието во рамките на својата надлежност, може да проучува одделни прашања од нејзината надлежност и за тоа да му поднесе извештај; и да го известува за состојбите и појавите од областа на нејзината надлежност“.

Член 43

Член 94 се менува и гласи:

„Владата е должна по барање од Претседателот на Републиката да заеме став, односно да даде мислење за определено прашање од надлежност на Претседателот на Републиката“.

Член 44

Членот 95 се менува и гласи:

„Владата по своја иницијатива го известува Претседателот на Републиката за прашањата од својата надлежност“.

Член 45

Поглавјето 11 се менува и гласи: „Соработка на Владата со органите на единиците на локалната самоуправа“, а во член 111 зборовите: „соработката на Владата со органите на општините односно Градската заедница“ се заменуваат со зборовите: „соработката на Владата со органите на единиците на локалната самоуправа (општината), со посебната единица на локалната самоуправа (градот Скопје)“.

Член 46

Во член 112 зборовите: „органите на општината и Градската заедница“ се заменуваат со зборовите: „органите на единиците на локалната самоуправа и посебната единица на локалната самоуправа“.

Член 47

Членот 115 се менува и гласи:

„Владата остварува соработка со Уставниот суд на Република Македонија“.

Член 48

Во член 116, ставот 3 се брише

Член 49

Членовите 3, 16, 90, 91, 93, 96, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 и 117 се бришат.

Член 50

Во текстот на одредбите од Деловникот се изостават зборовите: „социјалистичка“, „заседници“, „Претседателство на Собранието“, „Извршниот совет на Собранието на СРМ“, „Уставот на СФРЈ“, „Декларацијата за сувереност на СРМ“, „односно нивните територијални единици“, „општествената самозащита“, и „Сојузен извршен совет“.

Член 51

Овој деловник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1481/2
7 мај 1992 година
С к о п ј е

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

616.

Врз основа на член 59 точка 3 и член 76 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“, бр. 38/91), Министерството за здравство донесува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБЕМОТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ ШТО ПАЌААТ НА ТОВАР НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Правилникот за утврдување на обемот на здравствените услуги што паѓаат на товар на средствата на Фондот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“, бр. 3/92 и 12/92), во член 2 зборовите „без сопствено учество“ се бришат.

Член 2

По член 3 се додава нов член 3-а кој гласи:

„Член 3-а

При користењето на здравствена заштита, осигурениците учествуваат со сопствени средства во висина од:

– 20% од цената на здравствените услуги од член 3 став 1 алинеја 1, 3, 4, 5 и 6, вклучувајќи ги и материјалните трошоци во врска со тие услуги, освен за ампуларната терапија;

– 10% од цената на здравствените услуги за болничко лекување од член 3 став 1 алинеја 2, вклучувајќи ги и материјалните трошоци во врска со тие услуги, освен за ампуларната терапија; и

– 20% од цената на лековите на рецепт од член 3 став 1 алинеја 6.

Учеството од ставот 1 на овој член осигуреникот го плаќа во здравствената организација, односно во аптеката.“

Член 3

Во членот 5 став 1 бројот „20%“ се заменува со бројот „30%“.

Во ставот 2 зборовите „Фондот за здравствено осигурување“ се заменуваат со зборовите „здравствената организација односно во аптеката“.

Во ставот 3 зборовите „Фондот за здравствено осигурување“ се заменуваат со зборовите „здравствена организација“.

Член 4

Членот 6 се менува и гласи:

„Од учеството утврдено во член 3-а и член 5 на овој правилник се ослободуваат:

1) децата до 7 годинина возраст;

2) жените во врска со бременоста, породувањето, мајчинството и планирањето на семејството, освен во случај на прескин на бременост до трето дете;

3) работниците во врска со лекување и рехабилитација од повреда на работа и професионални болести;

4) здравствените услуги во врска со лекувањето на малигни заболувања, прогресивни нервни и мускуларни заболувања, церебрална парализа, мултипле склероза, цистични фибрози, хемофилија, епилепсија, разни болести, ревматска грозница и нејзините компликации, шеќерна болест, бубрежни заболувања што се третираат со хронична дијагноза, душевни болести, алкохолизам и наркоманија, таласемија и на неа слични болести;

5) дарителите на крв кои доброволно дарувале крв повеќе од 10 пати; и

6) лицата постари од 65 години живот, освен за лековите на рецепт кои паѓаат на товар на средствата на Фондот за здравствено осигурување за кои учествуваат со 5% од цената на лекот.

При ослободувањето од учеството при користењето на здравствената услуга, односно на лековите во медицинската документација што се доставува до Фондот за здравствено осигурување се наведува основот на ослободувањето од учеството од став 1 на овој член (својство, болеста или видот на исправата со која се докажува правото за ослободување од учество).“

Член 5

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2000/2

20 мај 1992 година

Скопје

Министер за здравство,
проф. д-р Перко Колевски, с.р.

617.

Врз основа на член 59 точка 4 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91), Министерството за здравство донесува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Правилникот за начинот на остварувањето на правата и обврските од здравственото осигурување („Службен весник на РМ“, бр. 3/92 и 12/92) член 15 се менува и гласи:

„Осигуреникот остварува право на медицинска рехабилитација во амбулантски услови во здравствена организација која има организирана дејност медицинска рехабилитација, со упат од избраниот лекар, по предлог на лекар специјалист од соодветна специјалност.“

Осигуреникот може да оствари право на медицинска рехабилитација во болнички услови во медицинските центри во Републиката и во Заводот за медицинска рехабилитација – Скопје со упат од избраниот лекар, по предлог на лекар специјалист од соодветна специјалност и мислење и оценка на лекарската комисија формирана од Министерството за здравство.“

Член 2

Во член 16, ставот 2 се заменува со два нови става кои гласат:

„Правото на специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено лекување осигуреникот може да го оствари во рок од 3 месеци по завршувањето на болничкото лекување односно во рок од 6 месеци по прележан инфаркт на срцето.“

Правото на специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување се остварува со решение на Фондот за здравствено осигурување врз основа на отпусна листа за завршено болничко лекување и мислење од конзилум на лекари од кои еден лекар – специјалист физијатар на здравствената организација во која осигуреникот се наоѓал на болничко лекување.“

Член 3

По член 28 се додава нов член 28-а кој гласи:

„Член 28-а

Ако осигуреникот има потреба од употреба на хормон за раст, хормонот може да го користи врз основа на

мислење на конзилиумот од лекари (медицински заклучок) на Клиниката за детски болести и Клиниката за ендокринологија при Медицинскиот факултет во Скопје, и тоа кај деца до 14 години коскена старост.

Трошоците за набавка на хормонот од став 1 на овој член паѓаат на товар на средствата на Фондот за здравствено осигурување, а осигуреникот учествува во трошоците при набавката на хормонот за раст со 10% од цената на хормонот.

Член 4

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2004/2
20 мај 1992 година
Скопје

Министер за здравство,
проф. д-р **Перко Колевски, с.р.**

618.

Врз основа на член 44 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“, бр. 38/91), Министерството за здравство донесува

ПРАВИЛНИК

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА УПАТУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ НА ЛЕКУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО

Член 1

Во Правилникот за условите и начинот на упатување на осигурениците на лекување во странство („Службен весник на Република Македонија“, бр. 3/92 и 11/92), во член 23 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Осигуреникот учествува со 20% во вкупните трошоци од став 2 на овој член“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2003/2
20 мај 1992 година
Скопје

Министер за здравство,
проф. д-р **Перко Колевски, с.р.**

619.

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 10/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА УЦСО „НАЦЕ БУЃОНИ“ – КУМАНОВО

1. За претставници на Републиката во Советот на УЦСО „Наце Буѓони“ – Куманово, се именуваат:
ТОМИСЛАВ МИТРОВСКИ, правник, вработен во Т.П. „Мнт-Комерц“ – Куманово и
ТРАЈЧЕ ПЕТРУШЕВСКИ, наставник во ОУ „Крсте Мисирков“ – Куманово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2032/1
7 мај 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата
Никола Крстески, с.р.

620.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ДИТУРИЈА“ С. ЛИПКОВО – КУМАНОВО

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Дитурија“ с. Липково – Куманово, се именуваат:
ШАБАН ВЕЈСЕЛИ, завршил Виша комерцијална школа, вработен во трговски дуќан и
ФИКРЕТ АБДУЛАИ, наставник во ОУ „Лирија“ – Куманово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2040/1
7 мај 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата
Никола Крстески, с.р.

621.

Врз основа на член 43 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78, 43/78, 35/85, 17/91 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИЦИТЕ НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – РЕСЕН

1. За претставници на Републиката во Собирот на работниците во Центарот за социјална работа – Ресен, се именуваат:

ВАСКА АНДРЕЕВА, архитект, раководител на ПЕ – Ресен на Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија и

НАУМЕ БОЖИНОВСКИ, економист, вработен во Деловната заедница за овоштарство „Македонија – плод“ – Ресен.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2034/1
7 мај 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата
Никола Крстески, с.р.

622.

Врз основа на член 43 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78, 43/78, 35/85, 17/91 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91), и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО КОЧАНИ

1. За претставници на Републиката во Собирот на работниците во Центарот за социјална работа во Кочани, се именуваат:

ЈОВЕ ЕФРЕМОВ, електро-инженер, одборник во СО Кочани и

ИРИНА ХАЦИЕВА, економист, одборник во СО Кочани.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2035/1
7 мај 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата
Никола Крстески, с.р.

623.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО УСО „ЈОСИП БРОЗ ТИТО“ СКОПЈЕ

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на УСО „Јосип Броз Тито“ – Скопје, се избираат:

д-р КИРИЛ КАМБЕРСКИ, предавач на Филозофскиот факултет во Скопје и

ЕЛИЦА КИТАНСКА, индивидуален работоводен орган на ОУ „Ј. Х. Песталоци“ – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2065/1
7 мај 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

624.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на избо-

рите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ЈОАКИМ КРЧОСКИ“ С. ВОЛКОВО – СКОПЈЕ

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Јоаким Крчоски“ с. Волково – Скопје, се именуваат:

МИЦЕ МИЦЕВСКИ, шеф на настава во ГУЦ „Здравко Цветковски“ – Скопје и
АЛЕКСАНДАР КРСТЕВСКИ, директор на ОУ „Лазо Трповски“ – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2068/1
7 мај 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

625.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „13 НОЕМВРИ“ – СКОПЈЕ

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „13 Ноември“ – Скопје, се именуваат:

КОЛЕ ЛУЛОВСКИ, пратеник на Собранието на Република Македонија и

ЉУБИНКА ПОПОВСКА, раководител на правна служба во РО „Раде Кончар“ – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2069/1
7 мај 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

626.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНАТА ВОЗРАСТ „РАСПЕАНА МЛАДОСТ“ – СКОПЈЕ**

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО за згрижување, воспитание и образование на деца од предучилишна возраст „Распеана младост“ – Скопје, се избираат:

АРГИРУЛА САНЕВА, индивидуален работоводен орган на РО за згрижување, воспитание и образование на деца од предучилишна возраст „Пролет“ – Скопје и

МИРЈАНА ТОДОРОВА, стоматолог, вработена во Поликлиника „Пролет“ на Здравствениот дом Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2073/1
7 мај 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

627.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „СЛАВКО ЛУМБАРКОВСКИ“ С. НОВАЦИ – БИТОЛА**

1. За претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Славко Лумбарковски“ с. Новаци – Битола, се именуваат:

ТЕРЕЗА ПАНДИЛОВА, одборник во Собранието на општина Битола и

ВЛАДИМИР БОШЕВСКИ, советник во ПЕ – Битола на Педагошкиот завод на Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10 – 2047/1
7 мај 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

628.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ГОРГИ СУГАРЕВ“ – БИТОЛА**

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Горги Сугарев“ – Битола, се именуваат:

ВЕЏКО ДАМЈАНОВСКИ, одборник во Собранието на општина Битола и

ТРАЈКО СТОЈОВСКИ, одборник во Собранието на општина Битола.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10 – 2049/1
7 мај 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

629.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „ТОДОР АНГЕЛЕВСКИ“ – БИТОЛА**

1. За претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Тодор Ангелевски“ – Битола, се именуваат:

ЉУПЧО ГРУЈОВСКИ, одборник во СО Битола и

АЛЕКСАНДАР ДОЛЕВСКИ, одборник во СО Битола.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10 – 2054/1
7 мај 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

630.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „Д-Р ТРИФУН ПАНОВСКИ“ – БИТОЛА**

1. За претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „д-р Трифун Пановски“ – Битола, се именуваат:

ЗОРИЦА БОШЕВСКА, одборник во СО Битола

и

ДОБРЕ РИСТЕВСКИ, одборник во СО Битола.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10 – 2053/1

7 мај 1992 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

631.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „ДАМЕ ГРУЕВ“ – БИТОЛА

1. За претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Даме Груев“ – Битола, се именуваат:

МЕТОДИЈА ГЕОРГИЕВСКИ, одборник во СО

Битола и

ДИМИТАР ИВАНОВСКИ, одборник во СО Битола.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10 – 2052/1

7 мај 1992 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

632.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „ТРАЈАН БЕЛЕВ“ С. ЦАПРИ – БИТОЛА

1. За претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Трајан Белев“ С. Цапри – Битола се именуваат:

БОРИС ВЕЛЕВСКИ, одборник во Собранието на општина Битола и

ЈОРДАН КИТАНОВСКИ, матичар во с. Цапри.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2048/1

7 мај 1992 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

633.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „КОЧО РАЦИН“ С. ИВАЊЕВЦИ – БИТОЛА

1. За претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Кочо Рацин“ с. Ивањевци – Битола, се именуваат:

КИРО ЦЕКОВСКИ, одборник во СО Битола и
ПЕЦО НОЧЕВСКИ, одборник во СО Битола, живеат во с. Ивањевци.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2051/1

7 мај 1992 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

634.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88 и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ПАССШ „БИГЛА“ – ДЕМИР ХИСАР

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ПАССШ „Бигла“ – Демир Хисар, се избираат:

ЉУПЧО ГОРГИЕВСКИ, одборник во СО Демир Хисар, секретар на ОП „Деликатес“ – Демир Хисар и
ЉУБЕ ЈАНКУЛОВСКИ, одборник во СО Демир Хисар, секретар на СО Демир Хисар.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2123/1

7 мај 1992 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

635.

Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насочено образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/90 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА СУТУ „ВАНЧО ПИТОШЕВСКИ“ – ОХРИД

1. За претставник на Републиката во Советот на СУТУ „Ванчо Питошевски“ – Охрид, се именуваат:

ЦВЕТАН ЃУРОСКИ, одборник во СО Охрид, наставник по математика во ОУ „Христо Узунов“ – Охрид и

ЛАЗАР СЕКУЛОСКИ, раководител на ресторанот во А.Д. „Охридтурист“ – Охрид.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2120
7 мај 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

636.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „ИВО ЛОЛА РИБАР“ С. ДРАГОБРАШТЕ – ВИНИЦА

1. За претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Иво Лола Рибар“ с. Драгобраште – Винаца, се именуваат:

ГОРГИ ПЕТРОВ, вработен во ПТТ – шалтер с. Драгобраште и

ЉУПЧО ИЛИЕВ, трговски работник во ГП „Илинден“ – Винаца, прод. во с. Пеклани.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2056/1
7 мај 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

637.

Врз основа на член 11, 15 и член 100 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 26/92), донесувам

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИН НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ, НАПЛАТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА КАМАТАТА И НА НАДОМЕСТОКОТ НА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1.

Во точка 5 од Одлуката се додава нов став – став 2 од точка 5 кој гласи:

„При пресметување на каматата за време покусо од месец дена се применува пропорционална метода“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од 30 април 1992 година и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр.14/1
19 мај 1992 година
Скопје

Гувернер
на Народната банка
на Република Македонија,
м-р Борко Стаповески, с.р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Законот за поттикнување на развојот на земјоделството („Службен весник на Република Македонија“ број 24/92) е направена грешка поради што се дава

ИСПРАВКА
НА ЗАКОНОТ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

Во член 3 став 1 наместо зборовите: „на 40“ треба да стојат зборовите: „до 40“.

Број 12-2130/1
19 мај 1992 година
Скопје

Од Законодавно-правната
комисија на Собранието
на Република Македонија

Во „Службен весник на Република Македонија“ број 31 од 18. V. 1992 година направена е грешка, па така во седмиот ред на Одлуката за пуштање во оптек на вредносни бонови на Народната банка на Македонија во апоен од 10.000 единици, наместо бројот 32/92 треба да стои бројот 31/92.

Заменик на гувернерот
на Народната банка на Република Македонија,
м-р Томе Невовски, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II – СКОПЈЕ

Пред овој суд се води постапка за надомест на штета – регрес по тужбата на тужителот АДО Македонија Скопје, против тужениот Тутин Алија од с. Батиници, а сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот Тутин Алија да се јави во овој суд во рок од 10 дена по објавувањето на огласот, или, пак, во истиот рок со писмен поднесок да достави на судот точни податоци за неговото живеење. Доколку тужениот не се јави во наведениот рок, судот по службена должност ќе му постави привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси по предметниот спор, а застапник ќе го одреди Центарот за социјални работи од редот на адвокатите.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, XIII. П. бр. 493/92. (109)

Пред овој суд е заведен граѓански спор по тужбата на тужителката Снежана Велеска од Скопје, ул. „Македонска преродба“ бр. 13 а, на работа во Фабриката „Тетекс“ – Тетово, против тужениот Раденко Велески од Скопје, а сега со непозната адреса на живеење и престојување. Доколку тужениот не се јави во законскиот рок од 30 дена, ќе биде застапена со привремен старател.

Се повикува тужениот Раденко Велески од Скопје со непозната адреса на живеење да се јави во рок од 30 дена, од денот на објавувањето на огласот во судот или во истиот рок да ја достави својата точна сегашна адреса на живеење или престојување.

Доколку тужениот не се јави во законскиот рок од 30 дена, ќе биде застапуван од привремен застапник – старател.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, IX. П. бр. 1075/92. (110)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Пред овој суд се води постапка за утврдување на смртта на лицето Селими родена Исмаи Небија, од с. Дебреше – Гостиварско, по предлог на предлагачот Селими Сакип исто така од село Дебреше – Гостиварско.

Се повикува Селими родена Исмаи Небија, родена на 6.V.1940 година во с. Дебреше – Гостиварско, од татко Ејуп и мајка Нециде, со последно место на живеење во село Дебреше – Гостиварско, да се јави во Општинскиот суд во Гостивар во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ и на Огласната табла во судот.

Истовремено судот ги повикува сите лица што знаат за нејзиниот живот да му соопштат на овој суд.

По истекот на рокот од 15 дена доколку повиканото лице не се јави во судот ќе се утврди дека ова лице е умрено.
Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 123/91. (117)

Пред овој суд се води постапка за утврдување на смртта на лицето Ебиби Рамазане од с. Неготино, Гостиварско, по предлог на предлагачот Ебиби Ибраим од с. Неготино.

Се повикува Ебиби Рамазане родена на 22.VI.1983 година, во Гостивар, од татко Ибрахим и мајка Хасије, со последно место на живеење во с. Неготино, Гостиварско, да се јави во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Република Македонија“ и на огласната табла во судот.

Истовремено судот ги повикува сите лица што знаат за нејзиниот, живот да му соопштат на овој суд.

По истекот на рокот доколку повиканото лице не се јави во судот ќе се утврди дека ова лице е умрено.

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 7/92. (118)

Пред овој суд се води постапка за утврдување на смртта на лицето Бедрија Хасани од с. Долна Бањица, Гостиварско, по предлог на предлагачот Хасани Веци исто така од с. Долна Бањица.

Се повикува Хасани Бедрија роден на 22.XI.1927 година, во с. Долна Бањица, со последно живеалиште, од татко Вахид и мајка Дуди, да се јави во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Република Македонија“ и на огласната табла во Општинскиот суд во Гостивар.

Истовремено судот ги повикува сите лица што знаат за неговиот живот да му соопштат на овој суд.

По истекот на рокот од 15 дена, доколку не се јави пред овој суд, ќе се утврди дека лицето е умрено.

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 4/92. (119)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ

Пред Општинскиот суд во Кочани се води постапка за развод на браќа по тужбата на тужителката Демирова Ресмија од Куманово, против тужениот Демиров Алириз од Кочани, на привремена работа во Германија, сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во судот да достави адреса или, да одреди полномошник кој ќе го застапува во постапката до окончувањето на спорот.

По истекот на овој рок, судот ќе му постави привремен застапник.

Од Општинскиот суд во Кочани, П. бр. 220/91. (120)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за надоместок за уредување на градежно земјиште по тужбата на тужителот СИЗ за становање, патишта и комунални дејности Тетово, застапуван од јавниот правобранител на општина Тетово, против тужениот Амети Шефкет од Тетово, сега со непозната адреса. Вредност на спорот 371,40 денари.

Се повикува тужениот Амети Шефкет од Тетово, сега со непозната адреса да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена, да достави адреса, или постави свој полномошник. Во спротивно, по истекот на овој рок, судот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 116/92. (113)

Пред овој суд се води спор за сопственост по тужбата на тужителот Зеидели Бајрам од с. Доброште, против тужените Расими Шабан и др. од с. Доброште. Вредност на спорот 100.000 денари.

Се повикуваат тужителите Салин Сали и Салин Јусуф да се јават во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во Општинскиот суд во Тетово или да одредат свој полномошник.

Во спротивно, судот ќе им постави привремен старател кој ќе се грижи за нивните права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 510/92. (114)

Пред овој суд се води спор за поништување на брак по тужбата на тужителката Џемиле Бислими од Тетово, против тужениот Наим Бислими од с. Буковик – Скопско, сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот Наим Бислими од с. Буковик да се јави пред Општинскиот суд во Тетово, во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, да достави своја адреса или постави полномошник. Во спротивно, судот ќе му одреди привремен застапник кој ќе ги штити неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 538/92. (115)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка поради исполнување на договор за купопродажба по тужбата на тужителот Неџат Ахмети од Тетово, ул. „Јован Ончевски“ бр. 5, против тужениот Икереџ Љутвиу од Тетово, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 259, а сега со непозната адреса во странство. Вредност на спорот 300.000 денари.

Се повикува тужениот Икереџ Љутвиу од Тетово да се јави во рок од 15 дена во судот, или, пак, да постави свој полномошник. Во спротивно, по истекот на рокот судот ќе му одреди привремен старател преку Центарот за социјални работи кој ќе ги застапува неговите интереси до окончувањето на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 463/92. (116)

СОДРЖИНА

	Страна
Закон за берзи на земјоделско-прехранбени производи	525
Одлука за помилување на осудени лица	525
Одлука за основање на Јавно претпријатие за берзанско работење „Агро-Берза“	527
Одлука за дополнување на Одлуката за стапките и основиците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување во Македонија	528
Одлука за висината на премијата за млеко во 1992 година	529
Одлука за премија на шеќерна репа од родот во 1992 година	529
Одлука за премија на пченица од родот во 1992 година	529
Одлука за премија на сончоглед и маслодајна репа од родот во 1992 година	529
Одлука за продолжување на градба, откуп и распределба на станови	529
Деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија	530
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на обемот на здравствените услуги што паѓаат на товар на средствата на Фондот за здравствено осигурување	534
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на остварувањето на правата и обврските од здравственото осигурување	534
Правилник за дополнување на Правилникот за условите и начинот на упатување на осигурениците на лекување во странство	535
Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на УЦСО „Наце Бугони“ – Куманово	535
Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Дитурџија“ с. Липково – Куманово	535
Одлука за именување претставници на Републиката во Собирот на работниците на Центарот за социјална работа – Ресен	535
Одлука за именување претставници на Републиката во Собирот на работниците на Центарот за социјална работа во Кочани	536
Одлука за избор на членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работодавен орган во УСО „Јосип Броз Тито“ – Скопје	536
Одлука за именување членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работодавен орган на ОУ „Јоаким Крчоски“ с. Волково – Скопје	536
Одлука за избор на членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работодавен орган на ОУ „13 Ноември“ – Скопје	536
Одлука за избор на членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работодавен орган на РО за згрижување, воспитание и образование на деца од предучилишна возраст „Распеана младост“ – Скопје	537
Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Славко Лумбарковски“ с. Новаца – Битола	537
Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Горѓи Сугарев“ – Битола	537
Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Тодор Ангелески“ – Битола	537
Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „д-р Трифун Пановски“ – Битола	537
Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Даме Груев“ – Битола	538
Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Трајан Белев“ с. Цапари – Битола	538
Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Кочо Рацин“ с. Ивањевци – Битола	538
Одлука за избор на членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работодавен орган на ПАССШ „Бигла“ – Демир Хисар	538
Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на СУТУ „Ванчо Питошевски“ – Охрид	539
Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Иво Лола Рибар“ с. Драгобраште – Виница	539
Одлука за дополнување на Одлуката за начинот на пресметување, наплатување и плаќање на каматата и на надоместокот на Народната банка на Република Македонија	539
Исправка на Законот за поттикнување на развојот на земјоделството	539
Исправка на Одлуката за пуштање во оптек на вредносни бонуси на Народната банка на Македонија во апосен од 10 000 единици	539